



вск РЦСК - Скопје | 300 0000040773 34 | Комерцијална Банка АД - Скопје  
ЕДБ : 4057017536792 | info@rcsk.mk | www.rcsk.mk | www.majflaj.mk



## ПОКАНА

за учество на  
трет интернационален собир за воздухопловно моделарство  
**МАЈ ФЛАЈ**

12-13.05.2018

се издава на

---

Настанот е официјално регистриран во :

- Агенција за Цивилно Воздухопловство на РМ
- Воздухопловна Федерација на Македонија

и истиот ќе се одржи на спортски аеродром Стенковец - Скопје

во прилог на поканата е :

- Програма на настанот
- Краток опис на настанот

Овластено лице

Иван Христов  
име и презиме





вск РЦСК - Скопје | 300 0000040773 34 | Комерцијална Банка АД - Скопје  
ЕДБ : 4057017536792 | info@rcsk.mk | www.rcsk.mk | www.majflaj.mk

## ПРОГРАМА

### Сабота 13 мај 2018

#### 11:00 - 14:00

- Отварање на МАЈ ФЛАЈ 2018
- Ревиијални летови на авиони, едрилици и хеликоптери
- Тренинг летови за FPV мултиротори

#### 14:00 - 15:00

- Ревиијални прелети на авиони и хеликоптери од Македонското спортско воздухопловство

#### 15:00 - 17:00

- Ревиијални летови на авиони, едрилици и хеликоптери
- Квалификациски летови за FPV мултиротори

#### 17:00 - 18:00

- Забава со рок, панк, метал и поп бендови
- Шоу летање

### Недела 14 мај 2018

#### 11:00 - 15:00

- Ревиијални летови на авиони, едрилици и хеликоптери
- Натпреварувачки летови за FPV мултиротори

#### 15:00 - 16:00

- Сумирање резултати од натпревари
- Шоу летање

#### 16:00 - 17:00

- Доделување на медаљи и сертификати на натпреварувачите и учесниците
- Затварање на МАЈ ФЛАЈ 2018

### Сабота и Недела 13 - 14 мај 2018

#### 12:00 - 16:00

- Поставени симулатори на кои може да проба да лета секој и модели со инструктори за оние кои се заинтересирани да навлезат во моделарството
- Мини FPV натпревар на кој ќе учествува публиката



вск РЦСК - Скопје | 300 0000040773 34 | Комерцијална Банка АД - Скопје  
ЕДБ : 4057017536792 | info@rcsk.mk | www.rcsk.mk | www.majflaj.mk



## За МАЈ ФЛАЈ

Интернационален собир на моделари и размена на искуства од ревијален вид со презентација на радио контролирани воздухопловни модели – „МАЈФЛАЈ“, Стенковец, Скопје, Македонија.

Настан од отворен карактер на кој ќе се промовираат сите категории на радио контролирани модели, ќе се презентираат достигнувањата на Македонските моделари и пилоти, ќе се споделат нивните искуства, но и ќе се разменат со искуствата на интернационални моделари и пилоти учесници во натпреварувачки и ревијални собири од интернационален карактер.

**ВИЗИЈА:** Да се промовира бенефитот и уникатноста на радио контролираното моделарство како спорт и хоби и да се прошират и зацврстат долгорочните врски со интернационални и регионални клубови и нивните членови.

**МИСИЈА:** Да се овозможи и направи пристапно уникатно искуство на сите обожуватели на овој атрактивен спорт и хоби кој воедно носи и бројни придобивки во креирање на здрави навики и стил на здрав живот преку престој во природно опкружување со што крајно и се стекнуваат врски и вмрежување со луѓе со слични интереси преку лична, клубска промоција, но и промоција на матичната земја.

## About MAJ FLAJ

International revue meeting of the Modellers and exchange of the experiences with presentation of the radio controlled aircraft models – “MAJ FLAJ” – Stenkovec, Skopje, Macedonia.

The event is open to public where all categories of the radio controlled aircraft models will be promoted, the achievements of the Macedonian modellers and pilots will be presented, the experiences will be shared, the exchange of the experiences of the international modellers and pilots and their achievements of the international competitions will be presented.

**VISION:** To make the radio controlled aero sports one of the most recognizable sport and hobby in the region and strength the long term relation with International and Regional Clubs and their members.

**MISSION:** To deliver an unique experience for all those passionate about extraordinary sports and hobbies while promoting the healthy life style benefits of it as well as enhancing the country's international profile with a main goal of becoming one of the best international RC aero sport events in the field